

Прилог:

*

(Се наведуваат соодветните редни броеви од доказите кои ги обезбедува подносителот на барањето),

**

(центарот за социјална работа ги наведува редните броеви на доказите кои ги обезбедува службеното лице)

(Подносителот на барањето ги наведува сите редни броеви на доказите кои центарот за социјална работа ќе ги обезбеди по пат на размена податоци по службена должност од друг државен орган или субјект кој води регистар на податоци по дадена негова согласност, доколку доказите не се наведени во целост подносителот на барањето доказите ги обезбедува сам)

I. Податоци за мајката

(Презиме, татково име и име)	ПРИП. НА ЗАЕДНИЦА	ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА	СТАТУС
Адреса _____ улица и број _____ место _____	1.Македонска 2.Албанска 3.Турска 4.Влашка 5.Српска 6.Ромска 7.Бошњачка 8.Не се изјасниле 9.Други	1.Без образование 2.НКВ 3.ПКВ 4.КВ 5.ВКВ 6.Со непотполно осн.образование 7.Основно образование 8.Средно образов. 9.Вишо образов. 10.Високо образов. 11.м-р на науки 12. д-р на науки 13.Друго	1.Вработена 2.Невработена 3.Друг статус_
ОПШТИНА _____			
Раѓањето настанало на: _____ 20__ година _____ /место/	ЕМБГ НА МАЈКАТА _____ Л.К.Бр. _____ ДРЖАВЈАНСТВО _____		

II. Податоци за сите членови на семејството

Ред Бр	Име и презиме	Матичен број	Сродство	Ден,месец и год.на раѓ.	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.		_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/					
2.		_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/					
3.		_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/					
4.		_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/					
5.		_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/					

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.
(дата)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса по член 18 точка 22 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08..84/12)

ПРИЛОГ бр.6

ИЗЈАВА

Од _____ со ЕМБГ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
со стан на ул. “_____”, бр. ____ со лична карта бр. _____
издадена на _____ година од ГУВР _____, под кривична, морална и
материјална одговорност, пред Центарот за социјална работа _____ на
_____ год. изјавувам:

Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на
Центарот за социјална работа _____ во
постапката за остварување на правото на _____.
(се наведува соодветното право)

ИЗЈАВИЛ
Подносител на барањето,

Службено лице,
